

Врз основа на членовите 18, 22, 23,24, 25 и 26 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија, бр.52/2010), Собранието на НСЖМ – СОЖМ на редовната седница, одржана на ден 10.10.2010 година донесе:

С Т А Т У Т

На Сојуз - Национален совет за родова рамноправност

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Името е: Сојуз- Национален совет за родова рамноправност.

Во правниот промет може да се користи кратенка НСРР.

Седиштето на НСРР е во Скопје, на ул.” Васил Ѓоргов” б.б., барака бр.4 Скопје.

Дисперзирани канцеларии на организацијата се со седиште во:

Кавадарци, на ул .”Цано Поп-Ристов” бб, со раководител на канцеларијата Јоана Коцева со живеалиште на ул.”Крсте Мисирков“бр.55 Кавадарци, со ЕМБГ 1301944488018.

Струмица, на ул.” 22 Декември” бр.15, со раководител Силвана Палазова, со живеалиште на ул.” 22 Декември “бр.15 Струмица, со ЕМБГ 2308970455177.

Струга, на ул.”Градски Пазар” меѓукат, со раководител Драгица Павлеска-Попоска, со живеалиште на ул.”Ѓуро Салај” бр.2 Струга со ЕМБГ 2212950439011.

Ресен ул.” Ленинова” бр.76, со раководител на канцеларијата Кети Росиќ, со живеалиште на ул. “Коле Неделковски “бр.18 Ресен, со ЕМБГ 1007974419007.

Член 1.1

Сојуз- Национален совет за родова рамноправност е самостојно, независно, невладино, непартиско и непрофитно здружение во кое членовите ги остваруваат своите заеднички општествени, економски, социјални, хуманитарни, образовни и културни интереси и своите цели заради обезбедување на човековите права и слободи и создавање на еднакви можности меѓу родовите.

НСРР е мрежа на организации - клубови и поединечно членување без оглед на пол, вероисповест, нација и политичка припадност или било која друга основа во општините и градот Скопје.

Член 2

НСРР има својство на правно лице со права, обврски и одговорности согласно со Уставот на Р.М., Закон и статутот на НСРР (во натамошниот текст Статут). Својството за правно лице НСРР го стекнува со впишување во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Во правниот промет со трети лица Здружението работи во свое име и за своја сметка.

НСРР одговара за своите обврски со својот имот и средства.

НСРР може да врши стопанска дејност, под услов таквата дејност да не е примарна активност, а добивката да се користи единствено за исполнување на целите што се утврдени со Статутот.

Член 4

НСРР е самостоен и независен во организирање и остварување на своите цели, интереси и активности утврдени со Статутот, во согласност со Уставот и законите.

Член 5

НСРР нема да врши политички активности и нема својот имот и средства да ги користи за остварување на цели на политичките партии.

НСРР може преку своите активности јавно да се изјаснува и да ги искажува своите ставови и мислења за прашања од јавен интерес, како и да дава иницијативи за донесување на закони и други прописи кои се поврзани со целите и активностите на НСРР.

Член 6

Здружението го претставува и застапува претседателот на Здружението.

Член 7

Здружението има печат, штембил и жиро сметка. Печатот е во кружна форма со дијаметар согласно законот, а на кој стои текстот “Сојуз- Национален совет за родова рамноправност” и кратенката “НСРР”. Во средината на печатот ќе биде ставен знакот на Здружението.

Штембилот е во облик на правоаголник со испишано име и адреса на Здружението.

II ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

II.1. Цели

Член 8

Целите на НСРР се развој, промоција и примена во целост на меѓународните конвенции и универзални декларации за човекови права со посебен акцент на промоција на забраната за дискриминација особено на родова основа:

- промовирање на принципот на родова еднаквост;
- помош, поддршка и заштита на жртвите на семејно насилство;
- борба против потиснувањето на жените од јавните сфери и пазарот на трудот;
- борба против патријархализацијата на општеството;
- економски и социјален развој на жената;
- придонес кон локалниот и руралниот развој;
- градење на сопствена структура која ќе подготвува и реализира проекти за развој и осамостојување на жените;
- признавање и унапредување на неутуѓивите човекови права и инсистирање на инкриминација на нивната злоупотреба;
- промоција и борба за целосна примена на принципот на јавни политики и добро владеење;
- ширење на женска мрежа во земјата и светот;
- преземање на хуманитарни активности и акции;
- заштита и промоција на мирот во земјата и светот и поддршка на мировните движења;
- афирмирање и презентирање на традицијата и културата на живеење на жената;
- образовна и културна едукација на возрасните;
- заштита на животната околина.

II.2. Дејности

Член 9

- развој и јакнење на женската мрежа како движење во Република Македонија;
- подготовка и имплементација на проекти за родова рамноправност;
- иницирање и координирање на активности за промоција на принципот за родова рамноправност, со јасен концепт и стратегија за спречување на родова дискриминација;
- мониторинг на спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација и следење на примената на меѓународните конвенции со кои се заштитуваат човековите права, особено Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жени;

- градење на долготрајни односи на соработка со организации со слични или заеднички цели и со организации чии задачи се зачувување на мирот, човекови права, унапредување и понатамошен развој на граѓанското општество во земјата и светот;
- градење на сопствена структура за подготовка, реализирање на развојни проекти на НСРР и мобилизирање на потребните ресурси, во соработка со другите организации ако е потребно;
- информирање на македонската и меѓународната јавност за општествената позиција на жените во Македонија;
- известување за сопствената активност и активностите на другите организации и членови ;
- развој на други видови на активности со придонес кон исполнување.

Член 10

НСРР своите цели и дејности ќе ги остварува преку соработка со:

- соодветни НВО и групи во Републиката и светот и вклучување во нивните мрежи;
- асоцијации на жени во Републиката и светот;
- стручни и научни организации и институции;
- институциите на системот надлежни за одредени прашања кои се однесуваат на положбата на жените и нивниот статус.

III ДЕЈНОСТИ

Член 11

Дејност на Здружението, согласно Националната класификација на дејности е: “Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место”.

IV ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 12

Член на НСРР може да биде секое физичко и правно лице кое доброволно ќе пристапи во здружението на начин утврден со Статутот.

Членови НСРР можат да бидат сите легално организирани облици на делување на полнолетни граѓани, државјани на Република Македонија, како и граѓани поединци без формално учество во било каков организиран облик на делување на територијата на државата.

Во НСРР можат да членуваат и странски физички и правни лица.

Член 13

Прием во НСРР се врши по барање на здружение или поединечно. Одлука за прием донесува Извршниот одбор на НСРР. Барањето за прием во НСРР ќе биде одбиено доколку Статутот и програмите на здружението и определбите на поедини кандидати за член се спротивни на интересите и целите утврдени во овој Статут и програмата на Здружението. Зачленувањето во НСРР се врши со пристапница која при исклучување или престанок на членување задолжително се враќа.

Член 14

НСРР за своите членови води регистар на членство како и евиденција на членовите на органите на НСРР, кои се ажурираат најмалку еднаш на две години.

Членовите на НСРР добиваат членска книшка. Со издавање на членската книшка членот се воведува во единствената евиденција на НСРР.

На членската книшка во едниот агол стои симболот на НСРР.

Член 15

Во членската книшка се внесени податоци за членот: како физичко или правно лице. На другата страна наведени се основните одредби од Статутот на НСРР. Текстот е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 16

Членовите имаат обврска да плаќаат членарина. Висината и начинот на плаќањето на членарината се уредува со посебна одлука на Извршниот одбор на НСРР.

Член 17

НСРР има редовни членови, почесни членови и донатори - помагатели.

Редовни членови се членовите кои редовно плаќаат членарина, активно учествуваат во активностите и имаат пристапница за пристапување кон НСРР.

Почесни членови се членови кои ги именува Извршниот одбор на НСРР со одлука.

Донатори - помагатели се правни и физички лица кои ја финансираат работата на НСРР.

Член 18

Членувањето во НСРР престанува со:

- Истапување,
- Исклучување и бришење од евиденција.
- Членот истапува од НСРР по сопствено барање, односно слободно изразена волја.

Членот се исклучува од членството во НСРР во случај на непочитување на статутарните определби и ако нејзиното делување е спротивно на интересите и остварувањето на целите и задачите на здружението и го руши угледот и имиџот на здружението.

IV.1. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ

Член 19

Членот на НСРР ги има следните права, обврски и одговорности:

- да учествува во работата на НСРР
- објективно, сестрано и навремено да биде информиран
- да ги изнесува сопствените мислења и да учествува во изградувањето на политиката и ставовите на организацијата;
- редовно да ја плаќа членарината;
- да го чува угледот на организацијата;
- право на признанија што ги доделува организацијата;
- и други права одредени со овој статут и актите на НСРР

V ОБЛИЦИ И НАЧИНИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ДЕЛУВАЊЕ

Член 20

Сојуз- Национален совет за родова рамноправност се организира на ниво на Републиката.

Здружението е со седиште во Скопје и со дисперзирани канцеларии во четири региони во државата.

Во НСРР, врз принцип на доброволност и на демократска основа, се здружуваат организации на граѓани организирани на територијален принцип, граѓански организации формирани на ниво на општини и градот Скопје, посебни облици во регистрирани здруженија, клубови и други организирани и неорганизирани групи и физички лица во Република Македонија.

Член 21

Заради регионална поврзаност, развој и прекугранична соработка НСРР има дисперзирани канцеларии на организацијата со седиште во: Кавадарци, Струга, Ресен и Струмица

Дисперзираните канцеларии на НСРР имаат раководители кои се членови на Собранието.

Раководителите на дисперзираните канцеларии ги избира Извршниот одбор на НСРР.

Раководителите на дисперзираните канцеларии за својата работа се одговорни пред Извршниот одбор и Претседателот на Извршниот одбор.

За потесно изразување на интересите од разни сфери на делување на жените, НСРР има постојани комитети и тоа:

- Комитет за статусот на жените
- Комитет за одржлив развој
- Комитет за општа благосостојба
- Комитет за комуникации и
- Комитет за социјални прашања

Комитетите покрај членовите имаат координатори, советници и известувачи кои се и членови на НСРР .

Членовите на овие комитети се и членки на НСРР.

НСРР може да формира работни групи за специфични прашања врзани за жената.

VI ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Член 22

Органи на НСРР се:

1. Собрание
2. Извршен одбор
3. Надзорен одбор

VI.1. СОБРАНИЕ

Член 23

Собранието е највисок орган на Сојуз- Национален совет за родова рамноправност.

Собранието го сочинуваат претседателките на организациите членки во мрежата членовите на извршната канцеларија и раководителите на дисперзираните канцеларии. Со седниците на собранието раководи Претседателот на Собранието.

Член 24

Собранието работи на седници.

Собранието одржува редовни седници, а по потреба и вонредни.

Редовното собрание најмалку еднаш годишно го свикува Претседателката на Собранието.

Вонредна седница на Собрание може да се одржи по писмено барање (предлог) на 1/3 (една третина) од членовите на Здружението и по писмен предлог на Извршниот одбор.

Член 25

Ако Собранието во рок од 30 дена од денот на поднесениот предлог не одржи вонредна седница, седницата ја свикава Извршниот одбор или иницијаторите. Седница на Собранието за работа на Извршниот одбор може да се свика и на предлог на органот кој врши контрола за наменско користење и располагање со средствата и приходите на НСРР односно Надзорниот одбор.

Член 26

Собранието може да работи ако на него присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови.

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните, доколку со Статутот не е поинаку предвидено.

Секој член на Собранието има право на еден глас.

На Собранието се одлучува со јавно гласање, доколку со Статутот не е предвидено за определени прашања да се одлучува тајно.

Член 27

Собранието на НСРР :

- донесува Статут, измени и дополнувања на Статутот, програма за работа и други акти;
- усвојува годишен извештај, насоки и планови и програми за работа;
- усвојува завршна сметка и финансиски план;
- одлучува за промена на целта на здружувањето;
- одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на организирање на НСРР;
- одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации;
- констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- избира и разрешува членови на Извршниот одбор;
- избира Претседател на Собранието;
- избира и разрешува членови на Надзорниот одбор;
- одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на Здружението;
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите органи на НСРР
- врши и други работи во согласност со Статутот и другите акти на НСРР.

VI.1.1. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Член 28

Претседателот на Собранието го избира Собранието. Мандатот на претседателот на Собранието трае четири години, со право на повторен избор.

Член 29

Претседателот на Собранието ги извршува следните задачи:

- ги свикува со седниците на Собранието и раководи со нив;
- ги насочува активностите на Собранието во согласност со Статутот на НСРР;
- остварува соработка со други институции и организации;
- учествува на состаноците на другите органи на НСРР;

Претседателот на Собранието за својата работа е одговорен пред членовите на Собранието.

Член 30

НСРР има претседател.

Претседателот на НСРР е претседател на Извршниот одбор на Здружението.

Член 31

Претседателот на НСРР е застапник на Здружението.

Застапникот има права и обврски во однос на застапување на Здружението кои ги врши во согласност со законот, Статутот и другите акти на НСРР.

Застапникот е должен да управува и работи согласно начелата на добро управување и во интерес на остварување на целите и задачите на НСРР.

VI 2. ИЗВРШЕН ОДБОР

Член 32

Извршниот одбор го сочинуваат девет члена и тоа: претседателот на НСРР, претседателот на Собранието, заменикот на претседателот на Здружението, пет потпретседатели на Здружението и секретарот.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае четири години, со право на повторен избор.

Извршниот одбор се свикува по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Член 33

Извршниот одбор ги извршува следните задачи:

- ги подготвува седниците на Собранието;
- го подготвува предлогот на Статутот и предлозите на другите акти кои ги донесува Собранието;
- подготвува нацрт планови и програми за работа;
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието;
- може да формира стручна служба и да врши контрола врз нејзината работа;
- управува и одговара за управувањето со имотот на НСРР;
- подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа; врши други работи.

Членовите на Извршниот одбор можат да се отповикаат колективно и поединечно пред истекот на мандатот во случаи и кои неправилно ги спроведуваат одлуките на Собранието и статутарните одредби. Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието.

Член 34

Седниците на Извршниот одбор се одржуваат со присутните членови и нивните одлуки се полноважни ако за нив гласале мнозинство од присутните членови. Член на Извршниот одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со роднина од втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес.

VI.2.1. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШЕН ОДБОР

Член 35

Претседателот на Извршниот одбор ги свикува и раководи со седниците на Извршниот одбор;
Претседател на Извршниот одбор е Претседателот на НСРР.

Претседателот на Извршниот одбор:

- ги спроведува одлуките на Извршниот одбор;
- ги потпишува одлуките на Извршниот одбор;
- одговара за својата работа пред Извршниот одбор
- Претседателот на Извршниот одбор е законски застапник на здружението;

VI.3. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 36

Надзорниот одбор е составен од три членови
Членовите на Надзорниот одбор се избираат со мандат во траење од четири години со право на повторен избор.
Со Надзорниот одбор раководи претседател на НО.
Претседателот на НО се избира од редот на членовите на НО, за време од четири години со право на повторен избор.

Член 37

Надзорниот одбор ги извршува следните работи:

- контрола на материјално - финансиското работење;
- следење и контрола за примена на Статутот и програмите;
- за извршените контролни дејствија составува записник и го доставува до Собранието;
- се грижи за работењето и имотот на здружението

- соработува со инспекциските служби и други надзорни органи во Републиката;
 - поднесува извештај за материјално-финансиско работење на НСРР.
- Надзорниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

VII СЕКРЕТАР НА НСРР

Член 38

Извршниот одбор го именува и разрешува секретарот на НСРР со мандат од четири години, со право на реизбор.

Секретарот за својата работа е одговорен пред Извршниот одбор на НСРР.

VIII СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 39

НСРР формира стручна служба за извршување на стручни и административно-технички работи.

Раководител на стручната служба е Претседателот на НСРР.

Правата, обврските и одговорностите на вработените се регулираат со акти кои ги донесува Извршниот одбор на НСРР согласно со закон, колективните договори и Статут.

IX ФИНАНСИРАЊЕ НА НСРР

Член 40

НСРР може да стекне предмети, парични средства и имотни права.

НСРР се финансира од следните извори:

- членарина, прилози, донации, подароци и економска активност;
- средства на Републиката за финансирање на програмските активности;
- средства од општините и градот Скопје;
- стопански извори, во согласност со Законот;
- самофинансирање и преку изработка на проекти;
- други приходи, и со нив располагаат во согласност со закон и Статут.

Средствата на НСРР се користат рационално и наменски, во согласност со Програмата за работа.

Финансискиот план и завршната сметка ги усвојува Собранието на НСРР.

Со средствата располага Извршниот одбор на НСРР, а наредбодавател е Претседателот на Извршниот одбор.

Член 41

НСРР може да остварува средства со вршење на стопанска дејност, откако ќе изврши регистрација на таа дејност пред надлежниот орган. НСРР може да добива средства од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на Град Скопје.

X ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 42

Седниците на Собранието и на Извршниот одбор на Здружението се јавни. На седниците можат да присуствуваат без право на одлучување и други лица во согласност со претседателот на Здружението. Известувањето на јавноста за работата на Здружението се врши со публикувани извештаи за работата, со поставување на извештаи на интернет страница на здружението, со публикувани активности во часописи како и преку организирање на трибини, собири и конференции со претставници на јавните средства за информирање.

XI ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИЗНАНИЈА

Член 43

НСРР доделува признанија на своите членови кои се активни и кои дале посебен придонес во остварувањето на програмските цели и задачи на НСРР со што го поттикнале развојот на Здружението. НСРР назначува свои почесни членови.

XII ЗНАМЕ, АМБЛЕМ И ПЕЧАТ

Член 44

Знамето на НСРР е во бела боја со амблем во виолетова боја во средината. Амблемот на НСРР симболизира лик на жена со гулаб во рака, со форма на правоаголник со бела и виолетова боја.

XIII ПРЕСТАНОК НА НСРР

Член 45

Организацијата престанува:

- ако е донесена одлука на Собранието со двотретинско мнозинство од сите членови на здружението;
- ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање;
- ако за тоа одлучат основачите и членовите;
- ако се утврди дека организацијата престанала со работа, односно престанале со работа сите облици и органи на организирање;
- ако Уставниот суд на Република Македонија донел одлука со која утврди дека Програмата или Статутот на НСРР не се во согласност со Уставот и законите;
- во други случаи определени со закон.

Член 46

НСРР престанува:

- ако работи спротивно на одредбите од Законот за здруженијата и фондациите и
- ако работењето на организацијата не е во согласност со Статутот.

Член 47

Во случај на престанок на НСРР, по намиравање на обврските, преостанатите средства се пренесуваат на основачите кои во тој момент се активни членки на Здружението врз основа на одлука кој ја донесува Собранието по предлог на Извршниот одбор во согласност со договор меѓу членките.

Во случај кога не може да се исполни условот предвиден во став 1, од овој член, средствата и имотот преминуваат во здружение кое ќе го определи соодветното министерство.

XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

НСРР ќе соработува и ќе се здружува со други сојузи и организации со слична дејност во Републиката и надвор од неа, како и во други форми на организирање од интерес, за заедничко унапредување на својата работа и активности, за усогласување на посебните и заедничките интереси во областа за кој се основани, како и за остварување на други прашања од заеднички интерес.

НСРР може да соработува и да се поврзува со меѓународни организации и да се зачленува во нив доколку тоа е во согласност со Уставот, законите и Статутот.

Член 49

Имотот на НСРР стекнат од сопствени средства е имот на Здружението и неговите правни следбеници.

Член 50

Статутот се донесува на седница на собранието на НСРР по претходно изјаснување на членките на Здружението.

Измени и дополнувања на Статутот се вршат на начин и постапка како и при неговото донесување.

Статутот на НСРР е донесен доколку за него гласале 2/3 (две третини) од вкупниот број на членови присутни на Седницата на собранието.

Член 51

Сите здруженија, клубови и други асоцијации - членки на НСРР своите статuti и други акти се должни да ги усогласат со овој Статут на НСРР.

Член 52

Со денот на влегување во сила на овој статут престанува да важи досегашниот статут.

Член 53

Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување.

Претседателка :

Савка Годоровска